

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ИПИС ЗА ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ ЗА

- ПАНДЕМИЈАТА НА КОВИД19 -

ВТОР ДЕЛ

18.04.2021 година


Почитувани,

Институтот за Политички Истражувања од Скопје (ИПИС) спроведе телефонско истражување во периодот помеѓу **11 и 14 април 2021** на **1112 полнолетни испитаници** на ниво на Република Македонија. Во истражувањето граѓаните ги изразуваа своите ставови за прашања поврзани со пандемијата на КОВИД19.

Заради запазување на релевантноста и непристрасноста на истражувањето, беше креиран непристрасен и објективен прашалник врз база на кој подоцна беше спроведена анкетата. Истражувањето беше реализирано со користење на случаен примерок кој беше стратификуван за да се запази репрезентативноста на населението во Република Македонија. Во него беа запазени демографските специфики на населението како полова структура, старосни групи, степен на образование и етничка припадност, со соодветна поделба на испитаниците според местото на живеење и регионалната застапеност, со тоа што Скопје беше земено како посебна целина заради своите посебности.

Анкетата е спроведена за потребите на ИПИС и е финансирана од сопствени средства на ИПИС.

Како што најавивме вчера, резултатите ќе бидат објавени во два дела. Во прилог се резултатите од **вториот дел.**



Графикон 1 прашање

Со кое тврдење повеќе би се согласиле: **%**

„Власта презеде навремени мерки за борба против третиот бран на ковид вирусот“ или	27
„Мерките беа многу задоцнети поради тоа што се калкулираше со одложување на пописот“	54.8
Не знам/НО	18.2
ВКУПНО	100


Табела 2 прашање

Со кое тврдење повеќе би се согласиле:

%

„Набавката на вакцини против КОВИД доцни бидејќи нема доволно вакцини и мора да се чека“ или	33
„Вакцини сеуште нема заради негрижата и неспособноста на власта да ги набави“	49.9
Не знам/НО	17.1
ВКУПНО	100

Табела 3 прашање



Графикон 4 прашање

НАПОМЕНА:

Одговорите ја одразуваат демографската структура на испитаниците и нивните преференци и ставови. Сите истражувања на Институтот се подложни на статистичка грешка која изнесува +/- 3 % . Поради тоа сите резултати претставени во извештајот можат да се движат во тој интервал.

Со почит,
Владимир Божиновски
Институт за Политички Истражувања - Скопје (ИПИС)
тел. +389 70 269 828
www.ipis.org.mk